

PORTWEST®




ПРОИЗВОДИТЕЛ
Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Ireland



**Рециклирајте ги батериите
одговорно**

МК ЈАКНА ШТО ГРЕЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА БАТЕРИЈАТА



10,000 МА БАТЕРИЈА - Наплатете 3-4 часа за да ги добиете максималните придобивки од јакна.

[A] КОПЧЕ ЗА НИВО НА БАТЕРИЈАТА

Светлото покажува уште колку преостанува од силата на батеријата

[B] DUAL USB PORTS

Примарниот USB приклучок овозможува конекција на системот за греење внатре во јакната

Вториот USB приклучок овозможува полнење на Вашите мобилни уреди.

[C] **НАДВОРШЕН ПРИКЛУЧОК** Наполнете го Вашето батериско пакување

[D] КОПЧЕ ЗА НИВО НА БАТЕРИЈАТА

Користете го ова копче за да видите колку од јачината на батеријата останува

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБЛЕКАТА- S547



ВНАТРЕШЕН ЦЕБ ЗА ЧУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ.
КАБЕЛ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ
СОКРИЕН ПОД ОВОЈ ЦЕБ



ПОСТАВЕНОСТ НА ПАНЕЛИТЕ



ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

ДИСПЛЕЈ СО КОПЧЕ - НИВО

Висока температура: ЦРВЕНО светло - ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ 3 ЧАСА- Температура 45°C

Средна температура: БЕЛО светло- ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ 6 ЧАСА- Температура 35°C

Висока температура: СИНО светло- ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ 10 ЧАСА-Температура 25°C

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

- Поврзете го Вашето батериско пакување со USB кабел ставен во внатрешниот дел
- Кога батеријата е поврзана успешно, копчето за вклучување ќе светне
- За да се вклучи, притиснете и задржете го копчето за вклучување (околу 3 секунди)
- Јакна сега ќе започне да се загрева преку панелите
- За да го намалите нивото на температурата, притиснете го копчето за вклучување повторно
- Продолжете со притискање на копчето за да го изберете потребното ниво на температурата
- Висока температура: ЦРВЕНО светло, Средна температура: БЕЛО светло, Висока температура: СИНО светло
- За да се исклучите, притиснете и задржете го копчето за вклучување повторно (околу 3 секунди)
- Ако јакната се исклучи неочекувано, проверете дали се поврзани кабелските приклучоци и преостанатото полнење на батериско полнење.
- За да наполните мобилен уред, едноставно поврзете се преку вториот USB-приклучок
- Забележете дека полнењето мобилен уред ќе влијае на должината на користењето

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРЕЊЕ

- Пред перење, бидете сигурни дека батериското полнење е исклучено и одстрането од јакната
- Перете ја јакната на 30°C на средно перење
- Користете неутрални или помек дегеренти
- Не користете хемиско чистење. НЕ користете белило или течности за хемиско чистење. Средствата за чистење може да предизвикаат оштетување на јакната
- НЕ ја перајте

БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

- Овој производ не треба да се користи во близина на деца
- Не е препорачливо да го користите лице со слаба крвна циркулација или чувствителност на топлина
- Не користете ако внатрешната обвивка е повредена. Производот мора да биде целосно сув за безбедно користење на функциите за греење.
- Не ги допирајте грејните елементи со гола кожа. Изгорениците може да бидат резултат на несоодветна употреба
- Не користете ако внатрешната обвивка стане оштетена или искината

- Ако се појави каква било непријатност, проверете и веднаш исклучете
- Не користете иглички на оваа облека. Пиновите може да предизвикаат оштетување на електричните жици
- Пред одлагање на јакната, осигурете се дека јакната е исклучена, кабелот е исклучен и облеката е целосно оладена
- Не ја мачкајте или кришете ја облеката со ставање предмети на врвот, додека се чува. Ова ќе спречи оштетување на внатрешната електроника.
- Јакната треба привремено или целосно да се исклучи во околини со повисоки температури. Непушењот до се стори тоа може да резултира во прегревање или потоплен удар.
- Не чувајте го батериското пакување со металини предмети. Ова е да се избегне ризикот од краток спој
- Немојте да ги оштетуваате отворените батерии
- Чувајте ги батериските пакувања само во суви околини. Батериските пакувања мора да останат суви во секое време
- Ниту металини делови не смеат да влезат во делот за батерии на полноток. Ова е да се избегне ризикот од краток спој
- Контактите на полначите и батериите мора да се чуваат чисти
- За да добиете надолг можен век на траење на батеријата, извадете ја од полноток откако ќе се наполни целосно
- Да се чува подалеку од дофат на деца
- Периодично проверувајте ја јакната и оштетувањата на деловите
- Полнење само со препорачано батериско полнење. Различни батерии може да предизвикаат опасност.
- Ако батеријата се оштети, може да протече. Осигурете се да избегнете контакт ако се случи тоа. Во случај на контакт со течна батерија, исплакнете веднаш.
- Ако течностата стапи во контакт со очите, побарајте лекарска помош.
- Не користете во екстремно ниски температури. Екстремно ниските температури може да ги оштетат ќелиите на батеријата
- ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ЛИТИУМСКИ БАТЕРИИ**
- Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на законодавство за опасни материји
- Превозот на батерии мора да се изврши во согласност со локалните, националните и меѓународните регулативи
- Корисниците можат да превезуваат батерии по пат без дополнителни барања
- Комерцијалниот транспорт на батерии од трети страни подлежи на законодавство за опасни материји
- За време на транспортот, осигурете се дека терминалите за контакт со батеријата се заштитени. Осигурете се дека батеријата е безбедна.
- Не пренесувајте ги батериите што се испукани или протекуваат